

75 1 2 ,

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО**  
**ДВОЈНА УПОТРЕБА**

21 2007

07-2891/1  
21 2007

Бранко Црвенковски, . . ,

Љубиша Георгиевски, . . ,

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА**  
**ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА**

1

“ ” 82/2005), 4 (2) (“ :  
“ , , , :  
“ (2) (3), :  
“ (3), (4), (5) (6) (4), (5), (6) (7).  
5 (1) 3 . 2  
15 (1) : “ ”  
“ : “ 5 3  
” .

4 ” : “

VI “

”.

5 : “ 3.000

22 (1)

5.000

:”.

“ (2) (3) : 700 1.000

(1)

(1) 500 1.000

(4) : “ ” : “

”.

“ (5) (6) : (1)

(1)

,

“ (7) (6) (1) (7), (8), (9) (10), : ”

12.000 15.000

(8) (1) 1.500 2.000

(9) (1) 700 1.000

(10) : “

6

”.